

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(05.07.2019 – 11.07.2019)

Ротирна печка 3 (A-03.1)

Ротирна печка 4 (A-04.1)

Ротирна печка 3*	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
05.07.2019		400		800		30
06.07.2019		400		800		30
07.07.2019		400		800		30
08.07.2019		400		800		30
09.07.2019		400		800		30
10.07.2019		400		800		30
11.07.2019	0.36	400	481.03	800	3.36	30

Ротирна печка 4**	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
05.07.2019	41.13	400	397.78	800	6.9	30
06.07.2019	5.47	400	431.29	800	7.44	30
07.07.2019	3.45	400	366.17	800	8.47	30
08.07.2019	5.72	400	407.37	800	7.6	30
09.07.2019	4.46	400	394.65	800	8.18	30
10.07.2019		400		800		30
11.07.2019	2.12	400	394.38	800	6.87	30

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

* Ротирна печка 3 не работеше во периодот од 05.07.2019 до 10.07.2019 поради сервисни активности

** Ротирна печка 4 не работеше на 10.07.2019 поради сервисни активности

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO₂ и NO_x), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM₁₀ честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM₁₀ честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ пораи технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат орговори за сите прашања од интерес.

Контакт e-mail: contact@usje.mk